



ДЕН НА МОЛИТВА
ЗА МИР ВО
ЕРУСАЛИМ

ПРВАТА НЕДЕЛА ОД СЕКОЈ ОКТОМВРИ

6.ОКТОМВРИ

2019

ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА МИЛИОНИТЕ

ВЕРНИЦИ УЧЕСТВУВАЈКИ ВО ГЛОБАЛНОТО ДВИЖЕЊЕ ЗА МОЛИТВА!

ОТКРИЈТЕ ГО

БОЖЈОТО СРЦЕ за
мирот во Ерусалим

МОЛЕТЕ СЕ

за **СИТЕ** жители
на Ерусалим

УЧЕСТВУВАЈТЕ

посетете ја нашата веб страна
за **БЕСПЛАТЕН** пристап до
Информации и повеќе
начини за инволвираност



 #daytopray

DAYTOPRAY.COM | 1.800.519.4647



ПРИДРУЖЕТЕ ИМ СЕ НА ЛИДЕРИТЕ од ЦЕЛИОТ СВЕТ со ваша лична **ПОСВЕТЕНОСТ**



Robert Stearns
Co-Chairman
The Day of Prayer

Jack Hayford
Co-Chairman
The Day of Prayer

Paul Cedar
Co-Chairman
The Day of Prayer

Ruth Ruibal
Ekklesia
Centro-Cristiano
Colombiano

Rene Terra Nova
Ministerio
Internacional
da Restauracao

Ravi Zacharias
Ravi Zacharias
International
Ministries

Kenneth Copeland
Kenneth
Copeland
Ministries

Jane Hansen-Hoyt
AGLOW
International

Dick Eastman
Every Home
For Christ
Ministries

Frederick K.C. Price
Crenshaw
Christian
Center

Sunday Adelaja
Embassy of
God Ukraine

Christine Caine
Propel Women



Gilbert Carthigas
One New Man
Asia

Younghoon Lee
Yoido Full
Gospel
Church

Samuel Rodriguez
National
Hispanic
Christian
Leadership
Conference

Joyce Meyer
Joyce Meyer
Ministries

Che' Ahn
Harvest
International
Ministry

John Adedeji
Abiding Life
Christian
Ministries
Nigeria

William J.J. Glashouwer
Christians
for Israel

T.D. Jakes
The Potter's
House

Paul Wilbur
Wilbur
Ministries

Doug Stringer
Turning Point
Int'l
Somebody
Cares

Kay Arthur
Precipit
Ministries Int'l

Marco Barrientos
Centro
International
Aliento

Библијата јасно ги повикува сите верници да се молат за Ерусалим (Псалм 122: 6, Исаија 62: 6). Повеќе од 1 300 од најпочитуваните христијански светски лидери (на daytopray.com е претставен дел од нив) ја повикуваат црквата да се моли за Ерусалим во првата недела од секој октомври. Сите христијани имаат библиска обврска да се молат за градот кој Исус го оплакуваше, градот во кој наскоро Тој ќе се врати повторно. Сегашната криза во Ерусалим има глобално влијание и последици и единствено Бог може целосно да ја разреши, делувајќи преку молитвите на неговите луѓе.

- **Молете се редовно за мир во Ерусалим.**
- **Учествувајте во глобалниот Ден на Молитва** молејќи се за мир во Ерусалим заедно со другите во вашата локална црква, мала група, Библиски студии и регионална црква. На daytopray.com пронајдете корисни информации и раскажете им на другите за нас.
- **Благословете ги еврејските и арапските жители на Израел** преку земање учество во придонес за Ерусалим: daytopray.com.
- **Вклучете се во специјалната Прослава за Ерусалим** во живо на GOD TV.
- **Посветено размислете дали сакате да станете Координатор за Ден на Молитва** за вашиот регион, држава, град или црква. Испратете ни имеил на: office@eagleswings.to
- **Станете информиран медијатор** преку Watchmen на Wall Training Program. На daytopray.com ќе добиете повеќе информации.
- **Молете за ацилак во Израел** за стража на Сидот на Сион. daytopray.com/cometoisrael
- **Светски распространет 24-часовен телеконференциски Повик**- Во Првата недела во октомври придружете им се на христијаните во „виртуелната молитвена одаја“, молејќи се во еден акорд за Ерусалим и неговите жители. Погледнете на daytopray.com.

 #daytopray

DAYTOPRAY.COM | 1.800.519.4647

